

## ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА ВО РАДИОДИФУЗИЈАТА: ДОСТИГНУВАЊА, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

(13.10.2015, Скопје, х. Нолидеј Ин, Скопје)

- 11.30-11.45 Регистрација на учесниците
- 11.45-11.50 Воведно обраќање - модератор Зоран Јаневски
- 11.50-12.00 **Сесија 1:** Пазарот и дигитализацијата: ефекти, придобивки, последици. Како се одрази дигитализацијата во пазарот на терестријалните медиуми и медиумите кои емитуваат програма преку кабелските оператори и IPTV;
- 12.00-12.45 Дискусија
- 12.45-13.15 Пауза за кафе
- 13.15-13.25 **Сесија 2:** Деловните практики кај медиумите и ефектите од дигитализацијата; Кои се ефектите од технолошките аспекти добиени со дигитализацијата; Има ли промени во програмската понуда на медиумите. Практики во регионот и Македонија, Иден развој на Дигитализацијата од програмски аспект; Статусни промени за радиодифузерите во процесот на дигитализација.
- Воведно излагање: Горан Гаврилов, Радио канал 77
- 13.25-14.10 Дискусија
- 14.10-14.20 **Сесија 3:** Транспарентност, ефикасност, партиципативност и инклузивност во процесот на дигитализација во радиодифузијата; Кој доби најмногу во процесот, а кој изгуби? Дали се намали влијанието на државата врз чинителите од медиумската сфера; Дали, како и колку добија или изгубија граѓаните со процесот на дигитализација.
- Воведно излагање: Снежана Трпевска, Висока школа за новинарство
- 14.20-15.05 Дискусија